

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **09452/2019**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Попова**, адреса на е-пошта: **l.popova@katastar.gov.mk** телефон/факс: **3204842/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изготвување на геодетски елаборати за посебни намени-ажурирани геодетски подлоги

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Агенција за катастар на недвижности, ул. Трифун Хаџи Јанев бр.4, Скопје

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден во техничката спецификација**

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
71240000-2	Архитектонски, инженерски услуги и услуги за планирање

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: **Сите делови**

Дел број	Опис на делот за набавка	Аукција/Конечна цена
1	Планска документација за ДУП за Прилеп, Крушево, Охрид	е-Аукција

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

II.11) Динамичен систем **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Поедноставена отворена постапка**

III.2) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

Електронска постапка? **Да**

Дали е спроведена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **03.12.2019**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **1015-16410/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **9**

Највисока добиена понуда: **1.730.286,00**

Најниска добиена понуда: **345.999,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за геодетски работи, премер и услуги ГЕО ЛЕНД ДООЕЛ увоз-извоз Битола**

Адреса на носителот на набавката: **КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ББ**

Град или населено место: **БИТОЛА**

Држава: **Република Македонија**

IV.2.1) Групна понуда **Не**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ **4.130.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ **1.300.000,00**

IV.3.3) ДДВ: **18%**

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **1.534.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **13.12.2019**

ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

Известувања за склучен договор:

Известувања за измена за склучен договор:

Реден број	Број на дел	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Тип на договор	Вредност на склучениот договор со ДДВ
1	1	Друштво за геодетски работи, премер и услуги ГЕО ЛЕНД ДООЕЛ увоз-извоз Битола	Изготвување на геодетски елаборати за посебни намени-ажурирани геодетски подлоги	Известување за склучен договор	1.534.000,00

Реден број	Број на дел	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Тип на договор	Вредност на склучениот договор со ДДВ
2	2	Друштво за геодетски работи, премер и услуги ГЕО ЛЕНД ДООЕЛ увоз-извоз Битола	Изготвување на геодетски елаборати за посебни намени-ажурирани геодетски подлоги	Известување за склучен договор	2.596.000,00
				Вкупно: Проценета вредност на набавката со ДДВ: Променета проценета вредност на набавката со ДДВ:	4.130.000,00 4.130.000,00 0,00

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ